

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот	Финансиски пазари и институции		
2.	Код	ФМ42013		
3.	Студиска програма	Финансиски менаџмент		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	VIIa-60		
6.	Академска година/семестар	2017/2018 2 семестар	7.	Број на ЕКТС
				5
8.	Наставник	доц. д-р Весна Георгиева Свртинов доц.д-р Ирина Мајовски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)		

<p>10.</p>	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Преку изучувањето на наставната програма студентите ќе го согледаат значењето кое финансиските пазари и финансиските институции го имаат во секојдневниот живот на правните и на физичките лица и на економијата на секоја земја. Изучувањето на материјата по овој предмет ќе им овозможи на студентите да ги вреднуваат финансиските средства и да ги разберат карактеристиките и разликите на финансиските инструменти, со кои се тргува на пазарот на пари и на пазарот на капитал. Исто така, ќе се изучува и значењето и улогата на комерцијалните банки, инвестиционите банки, пензиските фондови, осигурителните компании, инвестиционите фондови и другите финансиски институции, од кои во голема мера зависи благосостојбата на секоја национална економија, но и на светската економија во целина.</p> <p>Оспособен за (компетенции): По изучувањето на овој предмет студентите ќе бидат во можност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Да го разберат функционирањето на финансиските пазари и да ги согледаат разликите помеѓу финансиските инструменти со кои се тргува на овие пазари; - Да ги идентификуваат и анализаат ризиките и приносите на различните финансиски инструменти; - Да ги сватат карактеристики на терминските договори, фјучерсите, опциите и своповите и да разберат како финансиските институции ги користат овие финансиски деривати за управување со одделни финансиски ризици; - Да бидат оспособени преку концептот на нето сегашна вредност да направат избор во кој вид финансиски инструмент да го вложат богатството и да го сватат значењето на диверзификацијата на портфолиото; - Да ги осознаат економски принципи на функционирањето на финансиските институции и да сватат зошто овие институции се толку значајни за работењето на финансиските пазари и зошто се најстроγο регулирани бизниси во секоја економија;
<p>11.</p>	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Финансиски систем функција, значење и компоненти • Регулација на финансискиот систем • Финансиски пазари - значење и структура • Инструменти на пазарот на пари и капитал • Вреднување на долгорочните хартии од вредност • Улогата на каматните стапки во носењето на инвестиционите одлуки • Ризик и очекуван поврат од инвестиции • Видови финансиски институции (депозитни финансиски институции, договорни финансиски институции, инвестициони посредници и инвестициони банки) • Функции на финансиските институции • Управување со ризици во финансиските институции • Глобализација и интернационализација на финансиските пазари и

	институции			
12.	Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество на истакнати стручни лица од пракса.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови		
14.	Распределба на расположливо време	15+15+120 = 150 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови
		16.2.	Самостојни задачи	45 часови
		16.3.	Домашно учење	45 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)
		од 61 до 68		6 (шест) (E)
		од 69 до 76		7 (седум) (D)

		од 77 до 84	8 (осум) (C)		
		од 85 до 92	9 (девет) (B)		
		од 93 до 100	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на настава и вежби, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на	Механизми на интерна евалуација			
22.	ЛИТЕРАТУРА				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Весна Георгиева Свртинов	Економија на пари, банкарство и финансиски	Печатница “Напредок”	2016
	2.	Михаил Петковски	Финансиски пазари и институции	Економски факултет, Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје	2009
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Frederic S. Mishkin F.S. & Stanley G. E.	Financial Markets and Institutions	Prentice Hall 7 th Edition	2012
	2.	Фредерик С. Мишкин	Економија на пари, банкарство и финансиски пазари	Магор (Превод од Влада на Република Македонија)	2006